

Службен весник

на Република Македонија

Број 77

22 јуни 2017, четврток

година LXXIII

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1384. Уредба за дополнување на Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2017 година.....	2	1389. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.....	4
1385. Одлука за престанување на важење на Одлуката за распределба на средствата од Буџетот на Република Македонија за 2017 година наменети за финансирање на програмските активности на здруженија и фондации.....	2	1390. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.....	4
1386. Одлука за одобрување на производ за заштита на растенијата DEGESCН - PLOCИ/TRAKИ инсектицид и родентицид за ограничена и контролирана употреба.....	2	1391. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.....	5
1387. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.....	3	1392. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.....	5
1388. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.....	3	1393. Решение од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.....	5
		1394. Решение за обновување на дозвола за работење на инвестиционен советник.....	6
		1395. Оглас од Советот на јавните обвинители на Република Македонија....	6
		Огласен дел.....	1-88

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**1384.**

Врз основа на член 47 став (б) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр.49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16, 120/16, 163/16 и 74/17), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.6.2017 година, донесе

УРЕДБА

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ДИРЕКТНИ ПЛАЌАЊА, КОРИСНИЦИТЕ НА СРЕДСТВАТА, МАКСИМАЛНИТЕ ИЗНОСИ И НАЧИНОТ НА ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЌАЊА ЗА 2017 ГОДИНА

Член 1

Во Уредбата за поблиските критериуми за директни плаќања, корисниците на средствата, максималните износи и начинот на директните плаќања за 2017 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.192/16, 32/17 и 73/17), во член 2 став 2 во табелата во подмерката 1.10 по алинејата 2 се додава нова алинеја 3 која гласи:

„- По исклучок, за корисниците кои имаат засадени површини со праски и се корисници од подмерката 1.9 на оваа уредба и имаат остварено и предадено производство во преработувачки капацитети за овошје во земјата или во странство, директно или преку еден регистриран откупувач по откупна цена не повисока од 5 денари по килограм, во период од 12 јуни 2017 година до 30 јуни 2017 година, висината на директните плаќања изнесува 6 денари по килограм.“.

Член 2

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-2895/1
22 јуни 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

1385.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/2000, 26/2001, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013, 27/2014, 139/2014, 196/2015 и 142/2016) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 22.6.2017 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ОД БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2017 ГОДИНА НАМЕНЕТИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМСКИТЕ АКТИВНОСТИ НА ЗДРУЖЕНИЈА И ФОНДАЦИИ

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за распределба на средствата од Буџетот на Република Македонија за 2017 година наменети за финансирање на програмските активности на здруженија и фондации („Службен весник на Република Македонија“ бр. 60/17).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-2896/1
22 јуни 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

1386.

Согласно член 15 став (1) од Законот за производи за заштита на растенијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 110/07, 20/09, 17/11, 53/11, 69/13, 10/15, 129/15 и 39/16), Владата на Република Македонија на седницата, одржана на 22.6.2017 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ПРОИЗВОД ЗА ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈАТА DEGESCH - PLOCI/TRAKI ИНСЕКТИЦИД И РОДЕНТИЦИД ЗА ОГРАНИЧЕНА И КОНТРОЛИРАНА УПОТРЕБА

Член 1

Со оваа одлука се одобрува производ за заштита на растенијата DEGESCH - PLOCI/TRAKI инсектицид и родентицид со активна материја Magnezium phosphide,

во количина од две илјади сто и шеесет (2160) парчиња DEGESCH – PLOCI и сто триесет и две (132) парчиња на DEGESCH - TRAKI произведени од Detia Degesh, Германија да се пласира на пазарот со увоз од страна на ДППУ РАДОМАК увоз-извоз – ДОО Скопје, за ограничена и контролирана употреба на Друштвото за заштита на растенијата Станица за фито заштита – ДООЕЛ – увоз – извоз Прилеп, поради непредвидлива опасност што не може да се контролира со други производи за период од 120 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-2727/1
22 јуни 2017 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

КОМИСИЈА ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1387.

Врз основа на член 18 и член 19 од Законот за инвестициски фондови („Службен весник на Република Македонија“ бр.12/2009, 67/2010, 24/2011, 188.2013, 145/2015 и 23/2016) постапувајќи по Барањето бр.УП1 08-88 од 12.5.2017 година од страна на Илирика Фонд Менаџмент АД Скопје за давање согласност за именување на лицето Коста Костадиновски за извршен член на Одборот на директори на Друштвото за управување со инвестициски фондови Илирика Фонд Менаџмент АД Скопје, Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 12.6.2017 година донесе

РЕШЕНИЕ

1. Се дава согласност за именување на Коста Костадиновски за извршен член на Одборот на директори односно главен извршен директор на Друштвото за управување со инвестициски фондови Илирика Фонд Менаџмент АД Скопје.

2. Согласноста за именување на Коста Костадиновски се дава за период од 2 (две) години од денот на донесување на ова Решение, согласно Одлуката на Собранието на акционери на Илирика Фонд Менаџмент АД Скопје бр.02-68/11 од 30.4.2017 година и Одлуката на Одборот на директори на Илирика Фонд Менаџмент АД Скопје бр.02-71/4 од 8.5.2017 година.

3. Ова Решение престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова Решение со денот на разрешување на Коста Костадиновски од функцијата извршен член на Одборот на директори на Друштвото за управување со инвестициски фондови Илирика Фонд Менаџмент АД Скопје, со денот на одземање на согласноста за именување на извршен член од страна на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија и во други случаи утврдени со закон.

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. УП1 08-88
12 јуни 2017 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р **Елизабета Чингаровска, с.р.**

1388.

Врз основа на член 18 и член 19 од Законот за инвестициски фондови („Службен весник на Република Македонија“ бр.12/2009, 67/2010, 24/2011, 188.2013, 145/2015 и 23/2016) постапувајќи по Барањето бр.УП1 08-89 од 12.5.2017 година од страна на Илирика Фонд Менаџмент АД Скопје за давање согласност за именување на лицето Јован Дојчиновски за извршен член на Одборот на директори на Друштвото за управување со инвестициски фондови Илирика Фонд Менаџмент АД Скопје, Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 12.6.2017 година донесе

РЕШЕНИЕ

1. Се дава согласност за именување на Јован Дојчиновски за извршен член на Одборот на директори односно извршен директор на Друштвото за управување со инвестициски фондови Илирика Фонд Менаџмент АД Скопје.

2. Согласноста за именување на Јован Дојчиновски се дава за период од 2 (две) години од денот на донесување на ова Решение, согласно Одлуката на Собрание на акционери на Илирика Фонд Менаџмент АД Скопје бр.02-68/11 од 30.4.2017 година и Одлуката на Одборот на директори на Илирика Фонд Менаџмент АД Скопје бр.02-71/5 од 8.5.2017 година.

3. Ова Решение престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова Решение со денот на разрешување на Јован Дојчиновски од функцијата извршен член на Одборот на директори на Друштвото за управување со инвестициски фондови Илирика Фонд Менаџмент АД Скопје, со денот на одземање на согласноста за именување на извршен член од страна на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија и во други случаи утврдени со закон.

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. УП1 08-89	Комисија за хартии од вредност
12 јуни 2017 година	на Република Македонија
Скопје	Претседател,
	м-р Елизабета Чингаровска , с.р.

1389.

Комисијата за хартии од вредност Република Македонија врз основа на член 17 став 3 од Законот за инвестициони фондови („Службен весник на РМ“ бр. 12/2009, 67/2010, 24/2011, 188/2013, 145/2015 и 23/2016) и Правилникот за формата и содржината на барањето за давање согласност на статутот на инвестицискиот фонд („Службен весник на РМ“ бр.182/2016), постапувајќи по барањето на Друштвото за управување со инвестициски фондови Илирика Фонд Менаџмент АД Скопје број 03-76 од 12.5.2017 година, на седницата одржана на ден 12.6.2017 година донесе

РЕШЕНИЕ

1. СЕ ДАВА согласност на одлуката број 02-58/12 од 30.4.2017 година за измени на Статутот на Друштвото за управување со инвестициски фондови Илирика Фонд Менаџмент АД Скопје, донесена на Собранието на акционери на друштвото.

2. Ова решение ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.

Број 01 УП 08-90	Комисија за хартии од вредност
12 јуни 2017 година	на Република Македонија
Скопје	Претседател,
	м-р Елизабета Чингаровска , с.р.

1390.

Врз основа на член 101 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015 и 23/2016) постапувајќи по Барањето бр.УП1 08-91 од 16.5.2017 година од страна на ТТК Банка АД Скопје за давање согласност за именување на лицето Јосиф Костандиновски за раководител на Одделот за работа со хартии од вредност на ТТК Банка АД Скопје, Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 12.6.2017 година донесе

РЕШЕНИЕ

1. Се дава согласност за именување на Јосиф Костандиновски за раководител на Одделот за работа со хартии од вредност на ТТК Банка АД Скопје.

2. Согласноста за именување на Јосиф Костандиновски за раководител на Одделот за работа со хартии од вредност на ТТК Банка АД Скопје се дава за период од 6 (шест) месеци сметано од 1.7.2017 до 31.12.2017 година согласно Одлуката на Управен одбор на ТТК Банка АД Скопје за именување на раководител на Одделот за работа со хартии од вредност бр.04-4796/1 од 10.5.2017 година.

3. Ова Решение престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова Решение со денот на разрешување на Јосиф Костандиновски од функцијата раководител на Одделот за работа со хартии од вредност на ТТК Банка АД Скопје, со денот на одземање на согласноста за именување на раководител од страна на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија и во други случаи утврдени со закон.

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. УП1 08-91	Комисија за хартии од вредност
12 јуни 2017 година	на Република Македонија
Скопје	Претседател,
	м-р Елизабета Чингаровска , с.р.

1391.

Комисијата за хартии од вредност Република Македонија врз основа на член 17 став 3 од Законот за инвестициони фондови („Службен весник на РМ“ бр. 12/2009, 67/2010, 24/2011, 188/2013, 145/2015 и 23/2016) и Правилникот за формата и содржината на барањето за давање согласност на статутот на инвестицискиот фонд („Службен весник на РМ“ бр.182 /2016), постапувајќи по барањето на Друштвото за управување со инвестициски фондови КД Фондови АД Скопје број 02-66/2 од 22.5.2017 година, на седницата одржана на ден 12.6.2017 година донесе

РЕШЕНИЕ

1. СЕ ДАВА согласност на одлуката број ОДУ 292/2017 од 28.4.2017 година за измени на Статутот на Друштвото за управување со инвестициски фондови КД Фондови АД Скопје, донесена на Собранието на акционери на друштвото.

2. СЕ ЗАДОЛЖУВА Друштвото за управување со инвестициски фондови КД Фондови АД Скопје да изготви пречистен текст на Статутот на друштвото.

3. Ова решение ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија“.

Број 01 УП 08-92
12 јуни 2017 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.

1392.

Врз основа на член 18 и член 19 од Законот за инвестициски фондови („Службен весник на Република Македонија“ бр.12/2009, 67/2010, 24/2011, 188.2013, 145/2015 и 23/2016) постапувајќи по Барањето бр.УП1 08-93 од 22.5.2017 година од страна на КД Фондови АД Скопје за давање согласност за именување на лицето Лазе Камчев за извршен член на Одборот на директори на Друштвото за управување со инвестициски фондови КД Фондови АД Скопје, Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 12.6.2017 година донесе

РЕШЕНИЕ

1. Се дава согласност за именување на Лазе Камчев за извршен член на Одборот на директори односно извршен директор на Друштвото за управување со инвестициски фондови КД Фондови АД Скопје.

2. Согласноста за именување на Лазе Камчев се дава за период од 6 (шест) години од денот на донесување на ова Решение, согласно Одлуката на Собрание на акционери на КД Фондови АД Скопје за отповикување и избор на членови на Одборот на директори на друштвото донесена на ден 28.4.2017 година и Одлуката на Одборот на директори на КД Фондови АД Скопје за избор на извршни директори бр.02-55/15 донесена на ден 4.5.2017 година.

3. Ова Решение престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова Решение со денот на разрешување на Лазе Камчев од функцијата извршен член на Одборот на директори на Друштвото за управување со инвестициски фондови КД Фондови АД Скопје, со денот на одземање на согласноста за именување на извршен член од страна на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија и во други случаи утврдени со закон.

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. УП1 08-93
12 јуни 2017 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р Елизабета Чингаровска, с.р.

1393.

Врз основа на член 18 и член 19 од Законот за инвестициски фондови („Службен весник на Република Македонија“ бр.12/2009, 67/2010, 24/2011, 188.2013, 145/2015 и 23/2016) постапувајќи по Барањето бр.УП1 08-94 од 22.5.2017 година од страна на КД Фондови АД Скопје за давање согласност за именување на лицето Маријан Николовски за извршен член на Одборот на директори на Друштвото за управување со инвестициски фондови КД Фондови АД Скопје, Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија на седницата одржана на ден 12.6.2017 година донесе

РЕШЕНИЕ

1. Се дава согласност за именување на Маријан Николовски за извршен член на Одборот на директори односно извршен директор на Друштвото за управување со инвестициски фондови КД Фондови АД Скопје.

2. Согласноста за именување на Маријан Николовски се дава за период од 6 (шест) години од денот на донесување на ова Решение, согласно Одлуката на Собрание на акционери на КД Фондови АД Скопје за отповикување и избор на членови на Одборот на директори на друштвото донесена на ден 28.4.2017 година и Одлуката на Одборот на директори на КД Фондови АД Скопје за избор на извршни директори бр.02-55/15 донесена на ден 4.5.2017 година.

3. Ова Решение престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова Решение со денот на разрешување на Маријан Николовски од функцијата извршен член на Одборот на директори на Друштвото за управување со инвестициски фондови КД Фондови АД Скопје, со денот на одземање на согласноста за именување на извршен член од страна на Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија и во други случаи утврдени со закон.

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. УП1 08-94
12 јуни 2017 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

1394.

Врз основа на член 152 од Законот за хартии од вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр.95/2005, 25/2007, 7/2008, 57/2010, 135/2011, 13/2013, 188/2013, 43/2014, 15/2015, 154/2015, 192/2015 и 23/2016) Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија постапувајќи по барањето бр.УП1 08-95 од 22.5.2017 година на седницата одржана на ден 12.6.2017 година го донесе следното

РЕШЕНИЕ**ЗА ОБНОВУВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА РАБОТЕЊЕ
НА ИНВЕСТИЦИОНЕН СОВЕТНИК**

1. Се обновува дозволата за работење на инвестиционен советник на лицето Лазе Камчев издадена со Решение бр.УП1 08-186 од 4.6.2012 година од Комисијата за хартии од вредност на Република Македонија.

2. Дозволата за работење на инвестиционен советник на лицето Лазе Камчев се обновува за период од 5 (пет) години од денот на донесување на ова решение.

3. Дозволата за работење на инвестиционен советник на лицето Лазе Камчев престанува да важи и пред истекот на рокот утврден во точка 2 на ова решение во случаите предвидени со Закон.

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. УП1 08-95
12 јуни 2017 година
Скопје

Комисија за хартии од вредност
на Република Македонија
Претседател,
м-р **Елизабета Чингаровска**, с.р.

**СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА****1395.**

Советот на јавните обвинители на Република Македонија врз основа на член 36 од Законот за Советот на јавните обвинители на Република Македонија („Службен весник РМ“ бр.150/07), објавува

**О Г Л А С
ЗА ИЗБОР НА****I**

1. Еден јавен обвинител во Јавно обвинителство на Република Македонија.

II

2. Виш јавен обвинител на Вишо јавно обвинителство Гостивар.

III

3. Виш јавен обвинител на Вишо јавно обвинителство Битола.

IV

4. Два јавни обвинители во Вишо јавно обвинителство Скопје.

V

5. Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Скопје.

VI

6. Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Битола.

VII

7. Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Радовиш.

VIII

8. Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција-Скопје.

IX

9. Еден јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Тетово.

X

10. Седум јавни обвинители во Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција-Скопје.

Сите кандидати за избор на јавни обвинители освен условите предвидени во чл. 44, 45 и чл.46 од Законот за јавно обвинителство („Службен весник на РМ“ број150/07) и Законот за измени и дополнување на Законот за јавно обвинителство („Службен весник на РМ“ бр. 111/08), потребно е како посебен услов да исполнуваат:

I. Кандидатите за избор на јавен обвинител во Јавното обвинителство на Република Македонија, потребно е како посебен услов да исполнуваат работно искуство од најмалку осум години со потврдени резултати во работата, по положениот правосуден испит.

II. Кандидатите за избор на Виш јавен обвинител на Вишото јавно обвинителство Гостивар и Битола потребно е како посебен услов да имаат работно искуство од најмалку пет години стаж како јавен обвинител, со потврдени резултати во работата.

III. Кандидатите за избор на јавен обвинител во Вишото јавно обвинителство Скопје, потребно е како посебен услов да имаат работно искуство од најмалку пет години со потврдени резултати на правни работи по положениот правосуден испит.

IV. Кандидатите за избор на Основен јавен обвинител на Основното јавно обвинителство Скопје, Битола и Радовиш потребно е како посебен услов да имаат работно искуство од најмалку три години стаж како јавен обвинител со потврдени резултати во работата.

V. Кандидатите за избор на јавен обвинител во Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција потребно е како посебен услов да имаат работно искуство од најмалку четири години стаж како јавен обвинител со потврдени резултати во работата.

VI. Кандидатите за избор на јавен обвинител во Основното јавно обвинителство Тетово како посебен услов потребно е да имаат завршено Академија за судии и јавни обвинители.

Заинтересираните кандидати пријавите заедно со потребната документација, во оригинал или заверена фотокопија на нотар, уверение за државјанство и лекарско уверение (двете да не се постари од шест месеци од денот на нивното издавање), доказ за работен стаж, диплома или уверение за завршен Правен факултет и потврда за положен правосуден испит во оригинал или заверено на нотар, да ги достават до Советот на јавните обвинители на Република Македонија на ул. кеј Димитар Влахов бр.4, V спрат во рок од 15 дена од објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Приемот на документи е секој работен ден од 08:30 до 16:00 часот

Некомплетните документи нема да се разгледуваат.

Бр. 08-153/1
20 јуни 2017 година
Скопје

Совет на јавните обвинители
на Република Македонија
Претседател,
Петар Аневски, с.р.



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – Лука Кржалоски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2017 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2017077